



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Број

_____.2019 год.

С К О П Ј Е

Д О Г О В О Р
за стипендија за студенти запишани
на студиски програми по информатика

Склучен на ден _____ година помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, со седиште на ул. „Кирил и Методиј“ Бр. 54, 1000 Скопје, претставувано од министерот д-р Арбер Адеми (во натамошниот текст како давател на стипендија) од една страна и

2. _____ од _____, со адреса _____ на живеење на ул. _____ бр. _____, со ЕМБГ _____, студент/ка на _____ Универзитетот _____ запишан/а во _____ семестар на Факултетот _____ во студиската 2018/2019 година, со број на индекс _____, (во натамошниот текст како корисник на стипендија) од друга страна.

Член 1

Предмет на овој договор е обезбедување и користење на стипендија за студент кој е запишан на додипломски студии во јавните или приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, согласно Конкурсот за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година, за стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика, со бр. 09-12541/1 од 24.10.2018 година, утврдување на износот на стипендијата и регулирање на правата и обврските на договорните страни.

Член 2

Давателот на стипендијата за студиската 2018/2019 година на корисникот на стипендијата му обезбедува стипендија во месечен износ од по 6.050,00 денари, за девет месеци во годината (без месеците јули, август и септември).

Член 3

Давателот на стипендијата се обврзува стипендијата од член 2 на овој договор да ја исплаќа на трансакциска сметка на корисникот на стипендијата.

Член 4

Корисникот на стипендија се обврзува:

1. Редовно да ги запишува семестрите, односно годината на студиите, да постигне просечен успех согласно Конкурсот од најмалку 9,00 просечен успех, да има положено најмалку 90% од предвидените испити за претходните студиски години и да дипломира во рокот предвиден со Статутот на високообразовната установа, каде се школува.

2. На почетокот на секоја студиска година, **најдоцна до 30 октомври**, до давателот на стипендијата да достави потврда за запишан нареден семестар, односно година на студирање и уверение/потврда за предвидени и положени испити со успех од претходните години и индекс на увид, до завршувањето на додипломските студии.

3. Во случај на промени чие настанување влијае врз условите за стекнување или користење на правото на стипендија, како што се: промена на факултет, насока, отсек, прекинување на понатамошно школување, добивање стипендија или кредит од друга установа или фирма, дипломирање, одење на отслужување на воен рок, студиски престој во странство, како и други

промени, должни се за тоа да го известат давателот на стипендијата најдоцна во рок од 30 дена од денот кога настанала промената.

4. На денот на потпишувањето на договорот да достави број на трансакциска сметка-резидентна, од банка во Република Македонија на која давателот на стипендијата ќе врши исплата на средствата од член 2 на овој договор.

Член 5

Давателот на стипендијата може да го раскине договорот доколку корисникот на стипендија не ги исполнува обврските од член 4 на овој Договор, го промени факултетот или насоката за кои се доделува стипендијата, не ги достави навремено потребните документи, не постигне просечен успех согласно Конкурсот и нема положено најмалку 90% од предвидените испити за претходните студиски години.

Член 6

Во случај на спор странките се согласни по истиот да решава Основниот суд Скопје II Скопје.

Член 7

Овој договор е составен во три еднообразни примероци, од кои два за давателот на стипендијата и еден примерок за корисникот на стипендијата.

Договорот се смета за склучен откако ќе го потпишат договорните странки.

ДАВАТЕЛ НА СТИПЕНДИЈА

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА**

**МИНИСТЕР,
Dr. Arbër Ademi**

КОРИСНИК НА СТИПЕНДИЈА

(име и презиме)

Изготвил: Фердез Исмаили
Прегледал: Кенан Сали
Одобрил: Анастасија Трајковска